

07 - 8116
30.09.2011

Во согласност со член 22 од Статутот на општина Могила (Сл.гласник на општина Могила бр.5/2006) и врз основа на член 101 од Деловодникот за работа на Советот на општина Могила (Службен гласник на општина Могила бр.6/2006) се води:

ЗАПИСНИК

Од одржаната Седница на Советот одржана на 30.09 .2011 година
Присутни советници евидентирани во 10 часот се 11 членови на Светот на општина Могила
Присутна на седницата Градоначалникот и Кети Петрова која што го води записникот.
За работа на денешната седница е предложен следниот:

Дневен ред

Усвојување на записникот од последната седница на советот одржана на ден 31.08.2011 година.

- 1.Измени и дополнување на Буџетот на општина Могила за 2011 година (ребаланс).
 2. Предлог – Упатство за начинот на водење на евиденција за лица овластени за вршење на обработката на лични податоци.
 3. Предлог – Правилник за начинот на уништување на документите, како и за начинот на уништување, бришење и чистење на медиумите.
 4. Предлог- Упатство за начинот на водење на евиденција за лица овластени за вршење на обработка на лични податоци.
 5. Предлог- Упатство за начинот на водење на евиденција за лица овластени за вршење на обработка на личните податоци и за пренесување на медиуми надвор од работните простории за општина Могила.
 6. Предлог – Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци.
 7. Предлог – Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци.
 8. Предлог – правилник за пријавување,реакција и санирање на инциденти.
 9. Предлог – Правилник за определување на обврските и одговорностите на корисниците при користење на документите и информатичкото комуникациска опрема.
 10. Предлог за согласност на Годишна програма за работа на ОУ "Гоце Делчев" Могила.
 11. Предлог за согласност на Годишна програма за работа на ОУ "Браќа Миладиновци" – Добрушево.
 12. Предлог за согласност на Годишна програма за работа на ОУ " Кочо Рацин" Ивањевци.
- Имаше кворум за работа,претседателот го прочита предложениот дневен ред и првата точка се одложи за наредната седница.
Дневниот ред се стави на гласање со измената.

Присутни: 11

За-6

Против – нема

Воздржани – 2

Негласале -3

Пеце Кондовски – прашува од кои пари се финансираше забавата за празникот на општината 12 –ти септември бидејќи не се изгласа точката на седница.

Записникот од претходната седница одржана на 31.08.2011 год се стави на гласање

Присутни -11

За -6

Против – нема

Воздржани -2

Негласале- 3

Градоначалникот објасни за точките што се предложени дека се од технички карактер и дека може тој да ги образложи.

2.Предлог – Упатство за начинот на водење на евиденција за лица овластени за вршење на обработка на лични податоци.

Точката се стави на гласање:

Присутни – 10

За-5

Против – нема

Воздржани – 4

Негласале -1

3.Предлог –Правилник за начинот на уништување на документите, како и за начинот на уништување, бришење и чистење на медиуми.

Точката се стави на гласање:

Присутни – 11

За- 6

Против – нема

Воздржани -3

Негласале -2

4. Предлог- Упатство за начинот на водење на евиденција за лица овластени за вршење на обработка на лични податоци.

Точката се стави на гласање:

Присутни -11

За-6

Против – нема

Воздржани -3

Негласале -2

5. Предлог- Упатство за начинот на водење на евиденција за лица овластени за вршење на обработка на личните податоци и за пренесување на медиуми надвор од работните простории за општина Могила

Точката се стави на гласање:

Присутни -11

За-6

Против – нема

Воздржани -3

Негласале -2

6. Предлог – Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци.

Точката се стави на гласање:

Присутни -11

За-6

Против – нема

Воздржани -3

Негласале -2

7. Предлог – Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци.

Точката се стави на гласање:

Присутни -11

За-6

Против – нема

Воздржани -3

Негласале -2

8. Предлог – правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти.

Точката се стави на гласање:

Присутни -11

За-6

Против – 1

Воздржани -2

Негласале -2

9. Предлог – Правилник за определување на обврските и одговорностите на корисниците при користење на документите и информатичкото комуникациска опрема.

Присутни -11

За-6

Против – нема

Воздржани -3

Негласале -2

10. Предлог за согласност на Годишна програма за работа на ОУ "Гоце Делчев" Могила.

Директорката на ОУ "Гоце Делчев " – Могила образложи во врска со предлог согласноста за Годишната програма за работа на училиштето.

Точката се стави на гласање:

Присутни -10

За-7

Против – нема

Воздржани -нема

11. Предлог за согласност на Годишна програма за работа на ОУ "Браќа Миладиновци" – Добрушево.

Точката се стави на гласање

Присутни -10

За-7

Против – нема

Воздржани - нема

12. Предлог за согласност на Годишна програма за работа на ОУ " Кочо Рацин" Ивањевци.

Директорката на ОУ"Кочо Рацин" – с.Ивањевци образложи во врска со точката за Програмата за работа на училиштето и потсети дека е доставено барање за ОУ во Вашарејца за реконструкција бидејќи нема никакви услови за работа треба да се смената прозорци, покрив и бара од советот да се разгледа барањето. Предлог на Цане Аврамовски во врска со доставеното барање на директорката за ОУ во с. Вашарејца да се обрати до Министерството за образование и наука.

Точката се стави за гласање:

Присутни -10

За-10

Против – нема

Воздржани – нема

Седницата заврши во 11 и 30 часот.

Претседателот ја затвори седницата бидејќи дневниот ред е исцрпен.

Записничар:
Кети Петрова

Општина Могила
Претседател на Советот
Ицо Велјановски с.р